



ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

Официјални правила на Наградната игра “Taze – филмскиот вкус на пуканките”

ЧЛЕН 1

ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Наградната игра “Taze – филмскиот вкус на пуканките” е МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје, со седиште во Скопје, ул. “Првوماјска” бб, 1000 Скопје, Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Организатор и нарател)

ЧЛЕН 2

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Официјално име на Наградната игра е “Taze – филмскиот вкус на пуканките”. Наградната игра ќе започне на 01.11.2019 (со почеток од 00:01 часот) и ќе трае до 01.12.2019 (до 23:59 часот).

ЧЛЕН 3

ТЕРИТОРИЈА

Наградната игра се организира и се спроведува на целата територија на Република Северна Македонија.

ЧЛЕН 4

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Целта на наградната игра организирана од МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје, во својство на Увозник и дистрибутер, е рекламирање на Taze производите на територијата на Република Северна Македонија.

ЧЛЕН 5

РЕКЛАМИРАЊЕ

Наградната игра ќе се рекламира во печатени и електронски медиуми (Интернет), како и на местата на продажба.

ЧЛЕН 6

ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НАГРАДНАТА ИГРА



Производи кои се дел од наградната игра:

Taze mystery caramel popcorn 100g

Taze romantic chocolate popcorn 100g

ЧЛЕН 7

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во Република Северна Македонија, со купување на производот кој е предмет на оваа Наградна игра. Право на учество во Наградната игра немаат вработените во Мако Маркет ДОО Скопје, како и членовите на потесниот круг на нивните семејства. Со учество во Наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите.

ЧЛЕН 8

МЕХАНИЗАМ И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

„Taze – филмскиот вкус на пуканките“ е Наградна игра организирана од страна на Мако Маркет кој ќе се одвива преку претходно изработена страна за потребите на Наградната игра. Потрошувачите со скенирање на кодот (залепен на производот), ќе ги води до страната каде преку решавање на квиз, стануваат потенцијални добитници на ваучери за карти за кино.

Секое заинтересирано лице, за да учествува во Наградната игра, потребно е да купи минимум еден производ на Taze – пуканки. Учесниците треба да ја чуваат фискалната сметка неопштетена до крајот на Наградната игра, со којашто ќе се потврдува учеството во Наградната игра.



Во случај ако корисникот стане добитник на награда и при подигнување на истата поседува невалидна фискална сметка во тој случај наградата нема да се додели.

Правилата на Наградната игра, начинот и условите за учество во Наградната игра, како и нејзиното времетраење ќе бидат објавени на официјалната фејсбук страна (<https://www.facebook.com/tazepopcorn/>) на Taze и веб страната на Мако Маркет www.makomarket.com.mk пред започнување на Наградната игра, по добиена согласност од Министерство за Финансии.

ЧЛЕН 9

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИ ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Добитниците на Наградната игра ќе се извлекуваат послучаени избор со софтвер преку компјутерска селекција од базата на испратени податоци од одговори на квизот. Базата на квалификувани корисници ќе биде составена од купувачите на Taze пуканки.

- Првото извлекување ќе биде на 8ми Ноември во 12:00 часот во просториите на Мако Маркет СКОПЈЕ на ул. „Првوماјска“ бб на кое ќе се извлечат 8 добитници, кои ќе добијат ваучер со 2 карти.

- Второто извлекување ќе се одржи на 15ти Ноември во 12:00 часот во просториите на Мако Маркет СКОПЈЕ на ул. „Првوماјска“ бб на кое ќе се извлечат 8 добитници кои ќе добијат ваучер со 2 карти.

- Третото извлекување ќе се одржи на 22ри Ноември во 12:00 часот во просториите на Мако Маркет СКОПЈЕ на ул. „Првوماјска“ бб на кое ќе се извлечат 8 добитници кои ќе добијат ваучер со

2 карти.

- Четвртото извлекување ќе се одржи на 1ви Декември во 12:00 часот во просториите на Мако Маркет СКОПЈЕ на ул. „Првوماјска“ бб на кое ќе се извлечат 13 добитници кои ќе добијат ваучер со 2 карти.

Во извлекувањето на добитниците нема да влијае човечки фактор. Во Наградната игра односно во сите извлекувања учествуваат кодовите од



фискалните сметки од почетокот на Наградната игра односно од 01.11.2019 до завршувањето односно до 01.12.2019 год. Со код од една фискална сметка не може да се добијат две или повеќе награди.

Почнувајќи од 01.11.2019 (00:01 часот) и заклучно со 01.12.2019 (23:59 часот), Наградната игра е во траење од 4 недели и 4 дена.

Извлекувањето на наградите ќе биде во просториите на Мако Маркет на ул. „Првوماјска“ бб контролирано од страна на лице вработено во Мако Маркет.

Добитниците на награди во Наградната игра ќе бидат извлечени по случаен избор, преку софтвер. Наградите ќе се извлекуваат автоматизирано, без влијание на човечки фактор од страна на специјално креиран софтвер за оваа намена.

Во извлекувањето на наградите за секое извлекување ќе се извлечат по тројца резервни добитници. Доколку се појави пречка за доделување на наградата, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник, па доколку постои уште една пречка за доделување, наградата ќе ја добие вториот резервен добитник, итн.

ЧЛЕН 10

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАГРАДНАТА ИГРА

Два дена од извлекувањето, добитниците, ќе бидат објавени на Facebook страната на Taze, и веднаш контактирани. Исто така, добитниците ќе бидат известени преку СМС порака, на наведениот телефонски број.

ЧЛЕН 11

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ќе бидат доделени не подолго од 30 дена од објавувањето на добитниците. По истекот на 30-те дена Организаторот нема никаква одговорност околу наградите. Наградите односно ваучерите мора да се искористат до 31.12.2019 година. Билетите важат за филм по избор (во 2д технологија). Овие карти може да се искористат само во киното Cineplexx.



Картите не може да се искористат за специјални проекции (опера, балет, концерти, преноси во живо). Добитниците не може да ги заменат наградите за паричен износ еднаков на нивната вредност, ниту за било каков друг предмет. Добитниците наградите ќе треба да ги подигнат лично во просториите на Организаторот, односно Мако Маркет ДОО Скопје на ул. „Првوماјска“ бб, 1000 Скопје во период од 10:00 до 14:00 часот, секој работен ден од понеделник до петок.

ЧЛЕН 12

УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Добитникот наградата ќе може да ја подигне со приложување документ за лична идентификација и со приложување на доказ - оригиналната фискална сметка, на којашто е видно дека е купен минимум еден производ на Taze.

Доколку добитникот од која било причина не може да приложи доказ, оригинална фискална сметка каде е купен минимум еден производ на Taze, во тој случај нема да може да ја подигне наградата.

Доколку добитникот од која било причина не е во можност да ја подигне наградата, може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување на Организаторот, но само со законско овластување од страна на добитникот, заверено на нотар.

Ако добитникот го откаже подигнувањето на наградата од која било причина, должен е затоа да го извести Организаторот.

При подигнување на наградата ќе биде потпишана потврда дека наградата е подигната од страна на добитникот. Организаторот е должен да провери дали се исполнети сите услови за учество и дали добитникот ги исполнува сите услови за подигнување на наградата, согласно правилата.



По предавањето на наградата, Организаторот нема никаква одговорност кон добитникот на наградата во однос на користењето на истата, освен одговорностите наведени во правилата. Организаторот нема одговорност за достава на наградата и нема да покрие било какви дополнителни трошоци, како што е транспорт или друг тип на трошоци, трошоци за реализација кои не се опишани во правилата или во посебно потпишан договор помеѓу Организаторот и добитникот.

Организаторот не е одговорен, доколку добитникот не е во можност да ја подигне или користи наградата.

Резултатите за прогласување на добитниците се конечни.

ЧЛЕН 13

НАГРАДЕН ФОНД

Наградната игра располага со следниов фонд на награди (вкупно 74)

- 74 карти за во кино - CINEPLEXX

Вкупниот награден фонд за оваа Наградна игра со вклучен ДДВ изнесува: **13,320 денари**

Вид на награда	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	ДДВ 18%	Вкупно со ДДВ
КАРТИ ЗА КИНО-CINEPLEXX	74	152,54	11,288	2,032	13,320

Количината на наградите од Наградната игра е ограничена, и нема да бидат доделени повеќе



награди од оние кои што се претходно определени. Во оваа наградна игра ќе бидат извлечени 37 добитници, кои ќе добијат ваучер со 2 билета, за филм по избор (во 2д технологија). Ваучерите се со важност до 31.12.2019, и можат да се искористат само во киното Cineplexx. Ваучерите не може да се искористат за специјални проекции (опера, балет, концерти, преноси во живо). Замена на наградите со други награди, со парична или друга противвредност не е дозволена. Организаторот не се обврзува да понуди друг тип на награда во истата противвредност од планираните награди.

Учесниците во Наградната игра немаат право да бараат награди во поголема вредност или од различен вид од назначените во правилата од страна на Организаторот.

ЧЛЕН 14

ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество, и ако целосно ги почитуваат Правилата на Наградната игра.

ЧЛЕН 15

ДАНОЧНИ ОБВРСКИ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ

Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани со наградите вклучувајќи го и персоналниот данок на доход.

Секој од добитниците ќе добие потврда за добивка со подмирен персонален данок, подготвена и заверена од организаторот на наградната игра.

ЧЛЕН 16

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволен учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на објавувањето на добитниците на наградите, да поднесе приговор во писмена форма до Организаторот.



Организаторот е должен писмено да одговори на приговорот в рок од 8 дена од приемот на истиот.

ЧЛЕН 17

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Наградната игра може да се прекине во случај на виша сила ако настапат околности за кои Организаторот на Наградната игра не е одговорен, односно ако постојат околности кои Организаторот не можел да ги спречи, отстрани или избегне, а по известувањето и добивањето на согласност од Министерството на финансии.

ЧЛЕН 18

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ

Евентуално настанатите спорови помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра ќе ги решава Надлежниот суд во Скопје во согласност со важечките закони во Република Северна Македонија.

ЧЛЕН 19

ВАЖНОСТ НА ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Правилата ќе започнат да се применуваат по добивањето согласност од Министерството за Финансии, а пред почетокот на наградната игра и ќе важат се до завршување на Наградната игра. Со учество во Наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски утврдени во овие правила.

ОРГАНИЗАТОР: МАКО МАРКЕТ ДОО СКОПЈЕ



УПРАВИТЕЛ:
ДАТУМ